

ЕКСКЛУЗИВЕН ФЕЉТОН

МАСОНСТВОТО ТАБУ ТЕМА ИЛИ ЈАВНА ТАЈНА

"Слободни сидари" е интернационално братство. Членовите на тоа братство се соединети со заеднички идеали на моралот и метафизиката и во многу други гранки. Слободното сидарство е езотерична уметност. Тоа значи дека се зборува за сидарството во преносна смисла и дека членовите на Масонското братство не мораат по занимање да бидат сидари.

Масонството е Братство на еднакви (слободни) луѓе, кои имаат обврска да работат на нивното духовно и материјално усовршување, на самите себе, на семејството и на татковината во која живеат. Масонското братство е хуманитарно, филантропно и филозофско здружение на еднакви.

Масонството е состав од слободни мислителци. Не е кажано туку-така дека масонските ложи се лаборатории на слободната мисла. Во масонството сè е симбол, и зборот, и движењето, и знакот.



ТРИАГОЛНИКОТ И ШЕСТАРОТ СИМБОЛ НА МАСОНИТЕ

ПРЕНЕСЕНО ОД АВТЕНТИЧНИ ИЗВОРИ

"Слободни сидари" или масони се најголемо меѓународно, тајно здружение на светот, со повеќе од 6 милиони членови. Познато е по својот обред за пристапување, по тајните знаци и ракувањето, по кои членовите меѓусебно се препознаваат. Се тврди дека "никој" надвор од тоа движење, доколку ги чита напишаните обреди, не може да го сфати духот на масонството.

Масонството е здружение за заемна помош во моментите на потреба. Начелата се толкуваат како "братска љубов, помош и вистина".

Масоните се здружени во Братство, кое со векови ги пренесува древните вавилонски, египетски, грчки, христијански и други мистерии.

Масонството или слободното сидарство е најстаро Братство на светот. Никој точно не знае и не може со сигурност да тврди колку е старо, затоа што неговите вистински почетоци се изгубени во времето. Се претпоставува дека настанало од гилди (занаетчиски здруженија) каменорезбарите, кои во средниот век граделе дворци и катедрали. Можно е на нив да влијаеле витезите Темплари, христијански војници - монарси, кои во 1118 година се здружиле за да ги заштитиуваат оние кои патувале кон Светата земја.

Зошто луѓето стануваат масони:

- Постои нешто што тие сакаат да направат во светот
- Постои нешто што тие сакаат да направат "во самите себе"
- Уживаат во друштвото на оние кои ги сакаат и ги почитуваат

Толку често употребуван збор, со толку многу различни значења и толкувања, збор кој се изговара со страв - масонство. Кои се масоните? Кој им припаѓа? Кои и какви им се целите? На овие прашања малку веројатно дека некој може да даде целосен одговор, освен самите масони.

Инаку, самите масонски писатели својата историја ја делат на два дела:

- кога во ложите се примале само работници сидари и
- кога мнозинството посветеници го сочинувале симболичките градители - градители на светската хармонија и наука.

Масонството учи дека секој поединец е должен состојбите во светот да ги направи што подобри. Повеќето масони не спаѓаат во оние кои ќе пронајдат лек за канцерот, ниту оние кои ќе ја искоренат сиромаштијата, или ќе помогнат да се оствари мир во светот, но секој маж, жена и дете можат да преземат нешто да им помогнат на другите и работите да ги направат малку подобри. Масонството најсериозно се труди да им помогне на луѓето.

"Развивај се или умри" е голем закон на природата. Повеќето луѓе чувствуваат потреба како поединци постојано да се развиваат. Тие чувствуваат дека не се толку чесни или благородни или чувствителни или толку способни да сакаат или толку заслужуваат доверба, или се така добро информирани - колку што би требало да бидат. Масонството постојано и се-



когаш ги потсетува своите членови на важноста на овие особини, а и на образованието. Човек има потреба да се здружува со други луѓе, кои се карактеризираат со честност и чест, кои веруваат во работи како што се чест, сочувствителност, љубов, доверба, знаење. На одреден начин масонството е група за помош на човекот, кој се обидува да донесува правилни одлуки. Според нив: Полесно е да се придржуваш кон овие доблести кога знаеш дека оние кои те опкружуваат, исто така, ги сметаат за суштествено важни и дека нема да ти се смеат. Тоа е главната причина поради која масоните уживаат во заемното дружење.

Дали масонството навистина е така "таинствено"?

Всушност, тоа воопшто не е "таинствено" иако понекогаш се добива таков призив и репутација. Сосема е сигурно дека масоните не прават некаква тајна од тоа дека му припаѓаат на ова Братство. Носат прстени, копчиња за кошули и за вратоврски со масонски знаци. Најпознатите масонски знаци, како што се, триаголник и шестар, особено потсетуваат на дамнешните почетоци на братството во каменорезбарскиот занает.

Обично масонските згради сосема јасно се обележани и често нивните адреси можат да се најдат во телефонските имици. Активностите на масонските ложи не се тајна, особено не во помалите градови, а многу ложи имаат и свои публикации, како и посебни адреси на Интернет достапни за сите. Но, сепак постојат некои масонски тајни, кои можат да се поделат во две категории. Првата е начинот на кој човек може да се идентификува како масон - начинот на поздравување и лозунг. Причините зошто ова тие го чуваат за себе се очигледни.

Познати се многу бескрупулозни поединци кои се обидувале да се претстават како масони во намера да добијат помош под лажен изговор.


Втората категорија е потешко да се објасни бидејќи тоа е она што масоните вообичаено го подразбираат кога зборуваат за "масонските тајни". Тоа се тајни затоа што за нив буквално не може да се зборува, не може да се изразат со зборови. Тие ја изразуваат онаа промена која се случува во човекот кога навистина ќе ја прифати одговорноста за сопствениот живот и во исто време навистина ќе одлучи дека вистинската среќа е во помагањето на другите. Тоа е прекрасно чувство, но е нешто што не може едноставно да им се објасни на други. И тоа е причина зошто понекогаш се вели дека масонските тајни не смеат (или поточно "не би требало") да се откриваат.

Обидете се некому точно да му објасните што чувствувате кога го набљудувате прекрасното заоѓање на сонцето, или кога слушате музика, на пример, националната химна, која буди спомени и ќе разберете што сакаме да кажеме.

Во светот постојат многу тајни здруженија, а особено биле во мода кон крајот на XIX и на почетокот на XX век. Ги имало стотици и многу луѓе членувале во повеќе. Многу од овие

Во масонските ложи своевременно седеле:

Соломон, Александар Македонски, Волтер, Русо, Ричард Лавовско Срце, Петар Велики, Леонардо да Винчи, Микеланџело, Бетовен, Моцарт, Балзак, Наполеон, Кутузов, Черчил, Џорџ Вашингтон, Бенџамин Франклин, Исак Њутн, Александар Дима и синовите, Морис Равел, Штраусови, Максим Горки, Пушкин, Верди, Луис Армстронг-Сачмо, Хенри Форд, Андре Ситроен, Александар Флеминг, Његош, Вук Караџиќ, Григор Прличев...



ГРИГОР ПРЛИЧЕВ

здруженија биле создавани по примерот на масонството и значително се базирале на придржувањето на своите "тајни".

Слободното ѕидарство имало голем углед меѓу нив. Доколку масонството е тајно здружение, тогаш тоа претставува најлошо чувана тајна на светот.

Зошто масонството користи симболи?

Секојдневно сите користиме некакви симболи, исто како што ги користиме и ритуалите. Тоа го правиме за да можеме побрзо да комуницираме. Кога во сообраќајот ќе го видиме знакот "стоп" знаеме што тој значи и тоа многу побрзо отколку што ќе го прочитаме самиот збор стоп. Кругот и цртата значат "не го прави тоа" или "тоа не е дозволено". Всушност, употребата на симболите веројатно претставува најстар начин на комуникација и најстар начин на подучување. Од истата причина и масонството ги користи симболите. Одредена положба на "триаголникот и шестарот" претставува најмногу користен и најпознат симбол на масонството. На одреден начин овој симбол е вид на заштитен знак на Братството, како што тоа е "златниот лак" на Мекдоналдсовите ресторани. Кога на некоја зграда ќе видите триаголник и шестар, треба да знаете дека тука се собираат масони. Триаголникот симболизира некои нешта на земјата, исто така, симболизира чест, постојаност на





ПЕТАР ПЕТРОВИЌ ЊЕГОШ

Односот кон Бог кај масоните е однос кон Големият Архитект, Творецот, но безличен со неприпадност кон било која религија, затоа што сите познати религии треба да се тргнат од сцената и да се постави ново верување во новиот предводник.

За подобро да се разберат масоните треба да се погледне нивниот устав - "Андерсеновата конституција" од 1723 година. Меѓу другото, тука е наведено дека прв масон бил самиот Адам, а познато е како и зошто и поради кого тој го напуштил рајот, а на тоа го навел Луцифер од свои побуди. Своите впечатоци од рајот Адам им ги пренел на неговите синови, а тие понатаму ги пренесувале од колено на колено. По тоа толкување масони биле Мојсеј, Давид, Ное, Исус Христос...

карактерот, вистинољубивост и други начини на кои би требало да се однесуваме кон овој свет и луѓето во него. Шестарот го симболизира духот, има значење на добро воден духовен живот, а и на самоконтрола, држање на самиот себе во одредени граници. Буквата "Г" претставува геометрија, наука за која древните луѓе верувале дека најдобро ја открива славата на Бога и на неговите дела на небото, а исто така, претставува и Господ, кој мора да биде во центарот на сите наши мисли и напори. Значењето на најголемиот број на другите масонски симболи е очигледно. На пример, чеканот нè подучува на значењето на самоконтрола и самодисциплина. Песочниот часовник нè учи дека времето постојано минува и дека не би смеее да ги одложуваме важните одлуки.

Што значи да се биде масон?

Масон е човек кој се решил да се чувствува добро во однос кон самиот себе и кон другите. Тој се грижи за минатото, како и за иднината, и прави што може, и сам и со другите, да направи иднината да биде добро место за секого. Со генерации луѓето одговарале на прашањето "што значи да се биде масон". Ова е еден од најубавите одговори запишани во првата половина на овој век.

Кога човек е масон?

Кога може да ја набљудува реката, брдото, далечните виџи со длабоко чувство за своја маленост во големото движење на работите, а сепак повторно да има вера, надеж и храброст - извори на секоја доблест.

Кога знае дека во длабочината на своето срце секој човек е толку благороден, толку злобен, божествен, ѓаволски и толку осамен како и тој самиот и кога трага за да запознае, за да прости и да го сака секој својот собрат.

Кога знае како да сочувствува со луѓето во јад, дури и повеќе и во нивните гревови - знаејќи дека секој човек води тешка борба со многубројните предизвици.

Кога научува да создава пријатели и да ги чува, а над сè да биде пријател сам со себе.

Кога сака цвеќе, кога птиците умеа да ги лови без пушка и да има појава на чувство и трепет на одамна заборавената радост штом ќе ја слушне смеата на малите деца.

Кога знае како да се моли, како да сака, како да се надева.

Кога верува во себе, во својот собрат и во својот бог; во рацете мач против злото, во срцето звук на песна - среќен што живее, но без страв да умре!



ВО СЛЕДНИТЕ БРОЕВИ ЗА: Кумраните; Витезите Темплари; Денешната поставеност на масонството; Познатите личности; Масонството во Македонија претходно и сега

(Продолжува)